

Службен весник

на Република Македонија

Број 106

3 јуни 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2579. Закон за изменување на Законот за спортот	2	2585. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата	13
2580. Закон за изменување и дополнување на Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија.....	2	2586. Правилник за формата и содржината на барањето за прв упис на чамец во регистарот на чамци и формата и содржината на барањето за упис на податоци за настанати промени на чамецот во регистарот на чамци	19
2581. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување	3	2587. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	24
2582. Закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија	11	2588. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник...	24
2583. Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција.....	12	2589. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	24
2584. Уредба за престанување на важење на Уредбата за висината на надоместокот за добивање на Лиценца за изработување на урбанистички планови и овластување за носител на изработување на урбанистички планови односно планер-потписник на планската документација, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на лиценцата и на овластувањето.....	13	2590. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	24
		2591. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија	25
		Огласен дел.....	1-96

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****2579.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за спортот,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јуни 2016 година.

Бр. 08-2724/1 Претседател
1 јуни 2016 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СПОРТОТ****Член 1**

Во Законот за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 6/16), во членот 1 датата „1 мај 2016 година“ се заменува со датата „1 мај 2017 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SPORT****Neni 1**

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për Sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 6/16), në nenin 1 data "1 maj 2016" zëvendësohet me datën "1 maj 2017".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2580.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИТЕ ПОДАТОЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јуни 2016 година.

Бр. 08-2725/1 Претседател
1 јуни 2016 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
НА ПРОСТОРНИТЕ ПОДАТОЦИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 38/14), во членот 20 став (1) во точката 17 сврзникот „и“ се заменува со точка записка.

Во точката 18, точката на крајот од реченицата се заменува со точка записка и се додаваат две нови точки (19) и (20), кои гласат:

„19) Сојуз на стопански комори на Македонија и
20) Геолошки завод на Република Македонија.“.

Во ставот (2) зборовите: „точки 1 до 12 и точки 14 до 17,“ се заменуваат со зборовите: „точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20,“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
INFRASTRUKTURË NACIONALE TË TË DHËNAVE
HAPËSINORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për Infrastrukturë nacionale të të dhënave hapësinore të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 38/14), në nenin 20 paragrafi (1) në pikën 17 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 18, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja 19) dhe 20), si vijojnë:

"19) Lidhja e Dhomave Ekonomike të Maqedonisë dhe 20) Enti Gjeologjik i Republikës së Maqedonisë."

Në paragrafin (2) fjalët: "pikat 1 deri në 12 dhe pikat 14 deri në 17," zëvendësohen me fjalët: "pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20,".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2581.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јуни 2016 година.

Бр. 08-2726/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14 и 129/15), во членот 2 точка 26 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се брише.

Во точката 27 точката се заменува со сврзникот „и“.

По точката 27 се додава нова точка 28, која гласи:
„28. „Специјални возила на силите за заштита и спасување“ се возила кои се користат од Дирекцијата за заштита и спасување и од единиците на локалната самоуправа во услови на мир и вонредна состојба.“.

Член 2

Во членот 114 став 2 зборот „Возилата“ се заменува со зборовите: „Специјалните возила“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Специјалните возила што се користат за извршување на задачи во заштитата и спасувањето во просторните сили формирани од единиците на локалната самоуправа можат да имаат вградено светлосни и звучни уреди и обележја.“.

Член 3

Во членот 115 по зборовите: „светлосните и звучни уреди и обележја на возилата“ се додаваат зборовите: „што ги користат републичките сили и на возилата што ги користат просторните сили“.

Член 4

Во членот 115-а став 2 по зборовите: „Генералниот инспектор“ се става запирка и се додаваат зборовите: „овластените службени лица од областа на безбедноста“.

Член 5

Во членот 115-б по ставот 5 се додаваат 14 нови ставови 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19, кои гласат:

„За вработените овластени службени лица од областа на безбедноста распоредени на работи и задачи на Генерален инспектор се определени.....3143 бода.

За вработените овластени службени лица од областа на безбедноста распоредени на работи и задачи на Помошник на Генерален инспектор се определени.....2900 бода.

За вработените овластени службени лица од областа на безбедноста распоредени на работи и задачи - Инспектор се определени2639 бода.

За вработениот воздухопловен персонал што го сочинуваат летачкиот персонал, воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал односно авиодиспечер и координатор распоредени на работи и задачи - Раководител на одделението за специјализирани услуги со воздухоплови се определени8366 бода.

За вработениот воздухопловен персонал што го сочинуваат летачкиот персонал, воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор распореден на работи и задачи - Заменик раководител на одделението за специјализирани услуги со воздухоплови се определени.....7935 бода.

За вработениот воздухопловен персонал што го сочинуваат летачкиот персонал, воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор распореден на работи и задачи - Пилот во авио одделението се определени7281 бода.

За вработениот воздухопловен персонал што го сочинуваат летачкиот персонал, воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор распореден на работи и задачи - Координатор.....5179 бода.

За вработениот воздухопловен персонал што го сочинуваат летачкиот персонал, воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор распореден на работи и задачи – Воздухопловно технички инженер - ИРЕ или АМС.....5440 бода.

За вработениот воздухопловен персонал што го сочинуваат летачкиот персонал, воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор распореден на работи и задачи - Воздухопловен механичар-техничар по АМС.....4200 бода.

За вработениот воздухопловен персонал што го сочинуваат летачкиот персонал, воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор распореден на работи и задачи - Воздухопловен механичар-техничар по ИРЕ.....4200 бода.

За вработениот воздухопловен персонал што го сочинуваат летачкиот персонал, воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор распореден на работи и задачи - Авиодиспечер-администратор3040 бода.

За вработените службени лица од областа на безбедноста и воздухопловниот персонал, поради видот, природата и сложеноста на работите и задачите, како и поради тежината на посебните услови под кои тие се извршуваат им се утврдува додаток на платата во висина од 20%.

За вработените помошно - технички лица, платата се утврдува според групи:

За вработените помошно - технички лица платата се утврдува според степенот на образование и сложеноста на работното место на следниот начин:

а) за лицата од ставот 1 на овој член степенот на образование се вреднува и тоа:

- I група 3 степен на образование1145 бода,
- II група 2 степен на образование1035 бода,

б) за лицата од ставот 1 на овој член сложеноста на работното место се вреднува и тоа:

- административно - технички работи за кои е потребно завршен трет степен на стручна подготовка, односно тесно квалификувани и стручни профили со завршено образование за квалификувани работници800 бода;

- помошни работи за кои е потребен втор степен на стручна подготовка (ПКВ), односно интерна преквалификација или дополнителни курсеви700 бода.

Вредноста на бодот на платата за овластените службени лица од областа на безбедноста, воздухопловниот персонал и за помошно-техничките лица ја утврдува Владата на Република Македонија.“

Ставот 6 кој станува став 20 се менува и гласи:

„Додатоците на плата за овластените службени лица од областа на безбедноста, воздухопловниот персонал и за помошни-техничките лица од членот 115-а од овој закон се утврдуваат со посебен колективен договор на ниво на работодавач, согласно со Законот за работните односи.“

Член 6

Во членот 115-м став 3 зборовите: „второстепената комисија на Владата на Република Македонија од областа на работните односи“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 7

Во членот 115-њ став 4 зборовите: „второстепената комисија на Владата на Република Македонија од областа на работните односи“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 8

Во членот 126 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на заштитата и спасувањето, во врска со учеството во силите за заштита и спасување што ги формираат единиците на локалната самоуправа и извршувањето на обврските и другите должности во заштитата и спасувањето утврдени со овој закон, имаат право на паричен надоместок согласно со овој закон, утврден со одлука на советот на единицата на локалната самоуправа.“

Член 9

Во членот 130 став 1 по зборот „Републиката“ се додаваат зборовите: „и што ги формираат единиците на локалната самоуправа“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Висината на надоместокот за извршување на должностите во силите за заштита и спасување што ги формира единиците на локалната самоуправа, ја утврдува градоначалникот на единицата на локалната самоуправа и не може да биде поголем од три просечни месечни плати.“

Член 10

Во членот 132 став 1 по зборовите: „републичките сили за заштита и спасување“ се додаваат зборовите: „или во просторните сили за заштита и спасување формирани од единиците на локалната самоуправа“.

Член 11

Во членот 138 став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а средствата за надоместокот на граѓаните во извршувањето на правата и должностите во заштитата и спасувањето повикани во просторните сили формирани од единиците на локалната самоуправа се обезбедуваат од буџетот на единицата на локалната самоуправа.“

Член 12

Во членот 139-б став 1 во точката 6 зборовите: „Етичкиот кодекс на државните службеници и “ се бришат.

Член 13

Членот 140 се менува и гласи:

„Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон вршат генералниот инспектор за заштита и спасување (во натамошниот текст: генералниот инспектор), помошници на генералниот инспектор и инспектори за заштита и спасување (во натамошниот текст: инспектори), кои се овластени службени лица во областа на безбедноста.

Лицата од ставот 1 на овој член, поради видот, природата, сложеноста и тежината на работата, како и условите и начинот на нејзиното вршење, се со посебни овластувања и должности, утврдени со овој закон.

Инспектор за заштита и спасување може да биде лице со најмалку завршен VII/1 степен на образование од следните области машинство или индустриско инженерство и менаџмент, воено технички науки, правни науки, одбрана, физика, технологија на прехранбени производи, хемиска технологија, сообраќај и транспорт, економски науки, текстилна технологија, електротехника, компјутерска техника и информатика, машинство, географија, градежништво и водостопанство и други технички науки, или ниво на квалификации VI A, според Националната рамка на високо-образовните квалификации, со најмалку шест години работно искуство во заштита и спасување од кои најмалку две години во државна служба или стекнати 180 до 300 кредити според ЕКТС.”.

Член 14

По членот 140-б се додаваат три нови члена 140-в, 140-г и 140-д, кои гласат:

„Член 140-в

За овластените службени лица во областа на безбедноста-инспектори се утврдени следниве категории:

- Категорија Б - раководни овластените службени лица во областа на безбедноста – инспектори и
- Категорија В - стручни овластените службени лица во областа на безбедноста – инспектори.

Член 140-г

Категоријата Б ги опфаќа раководните овластени службени лица со надлежност на цела територија на Република Македонија и во истата се утврдуваат две нивоа:

- Ниво Б1 - Генерален инспектор и
- Ниво Б2 - Помошник на генералниот инспектор.

Вработените од ставот 1 алинеите 1 и 2 на овој член, покрај општите услови за засновање на работен однос утврдени согласно со закон, задолжително треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за работното место:

а) Работно искуство и тоа:

- за Ниво Б1 - најмалку осум години работно искуство во заштитата и спасувањето од кои најмалку три години во спроведување на надзорот од областа на заштитата и спасувањето;
- за Ниво Б2 - најмалку шест години работно искуство во заштитата и спасувањето од кои најмалку две години во спроведување на надзорот од областа на заштитата и спасувањето;

б) други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.

Член 140-д

Категоријата В ги опфаќа стручните овластени службени лица со надлежност на цела територија на Република Македонија и во истата е утврдено Ниво В1 - инспектор.

Овластените службени лица од ставот 1 на овој член, покрај општите услови за засновање на работен однос утврдени согласно со закон, задолжително треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за работното место:

а) Најмалку шест години работно искуство во заштитата и спасувањето;

б) Други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.“.

Член 15

Во членот 141 став 1 во алинејата 5 сврзникот „и“ на крајот на реченицата, се заменува со точка запирачка.

По алинејата 6 се додаваат 16 нови алинеи, кои гласат:

„- да вршат надзор над објекти и простории на државни органи, органите на државната управа, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби, верски објекти, градби со јавни и деловни намени, градби со намена домување во станбени згради, градби со станбено-деловна намена, правни лица, здруженија, фондации, сојузи и организациони облици на странски организации и физички лица за спроведување на мерките за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи,

- да вршат надзор над субјекти чија дејност е производство, складирање, промет и употреба на опасни материји,

- да вршат надзор над субјекти чија дејност е производство, складирање, промет и употреба на експлозивни материји,

- да вршат надзор врз оперативните активности за гасење на пожар на отворен и затворен простор,

- да вршат надзор над оперативното работење на територијалните противпожарни единици,

- да учествуваат во увид од настанат пожар, поплава, техничко-технолошки несреќи и друго,

- да учествуваат во технички прием на новоизградени објекти како и на објекти на кои се врши реконструкција или пренамена за примена на мерките за заштита и спасување,

- учествуваат во постапки со неексплодирани убојни и други експлозивни средства,

- да вршат утврдување на идентитет на лица, при вршење на надзорот или при вршење на увид на настани пожари, поплави и други несреќи согласно со овој закон,

- да вршат пренасочување, насочување или ограничување на движењето на лица и превозни средства на определен простор за нужно потребно време во случај на опасност, загрозеност, криза и ризик при природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна и воена состојба,

- да поведуваат барање за сторени прекршоци до надлежен орган, согласно со закон,

- да вршат привремено одземање на предмети и документи кои можат во прекршочна или кривична постапка да послужат како доказ, согласно со овој закон,

- да вршат обезбедување на примероци од ракопис и потпис поради утврдување на факти со кои се потврдува автентичноста и потеклото на документите согласно со овој и друг закон,

- да употребуваат техничка опрема при вршење на надзорот,

- да вршат надзор врз оперативните активности при спроведување на мерката евакуација на населението и негово згрижување,

- да вршат надзор на оперативните активности и постапки при извршување на мобилизацијата на силите за заштита и спасување.“

Член 16

Во членот 141-ж зборовите: „второстепената комисија на Владата на Република Македонија од областа на работните односи“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 17

По членот 141-з се додава нов член 141-с, кој гласи:

„ Член 141-с

Овластените службени лица во областа на безбедноста - инспектори носат и поседуваат службени униформи и обележја.

Изгледот, обележјата и видот на службените униформи ги пропишува директорот.“

Член 18

Во членот 144 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На претседателот и на членовите на Комисијата од ставот 1 на овој член им следува надоместок што го определува Владата со одлука, во зависност од бројот на одржани седници и нивното присуство на седниците.“

Член 19

Во членот 151 став 1 во воведната реченица зборовите: „до 1.000“ се бришат.

Член 20

Во членот 152 став 1 во воведната реченица зборовите: „до 2.000“ се бришат.

Член 21

Во членот 153 став 1 во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат:

„Глобата во износ од „30%“ од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во странското правно лице.“

Член 22

Членот 154 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на градоначалникот и службеното лице на органот кој ја спроведува постапката за издавање на одобрение за градење, ако не обезбеди согласност, согласно со членот 70 став 2 од овој закон.“

Член 23

Членот 154-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице во Дирекцијата, доколку не постапи согласно со членот 70 став 2 од овој закон.

За прекршокот од ставот 1 на овој член одлучува прекршочниот орган на Дирекцијата.“

Член 24

Во членот 155 воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на градоначалникот и службеното лице во единицата на локалната самоуправа, ако:“

Алинеите 1 и 2 се бришат.

Член 25

Во членот 155-а став 7 се менува и гласи:

„Против решението на прекршочниот орган од ставот 1 на овој член со кое се изрекува прекршочна санкција може да се изјави жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка.“

Член 26

Во членот 155-в став 1 се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членовите 151, 152, 153, 154 и 155 од овој закон, инспекторите за заштита и спасување се должни на сторителот да му издадат прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.“.

По ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8, кои гласат:

„Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 5 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Функционерот кој раководи со органот надлежен од областа на заштитата и спасувањето ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“.

Член 27

По членот 155-в се додава нов член 155-г, кој гласи:

„Член 155-г

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“.

Член 28

Овластените службени лица преземени од Министерството за внатрешни работи кои вршеле работа во областа на инспекцискиот надзор за заштита од пожари, експлозии и опасни материи, се овластени службени лица од областа на безбедноста, кои имаат посебни должности и овластувања, уредени со овој закон.

Член 29

Условите предвидени во членот 140 став 3 од овој закон не се однесуваат за затекнатите инспектори вработени во Дирекцијата.

Овластените службени лица од областа на обезбедноста кои се распоредени на работни места за кои не го исполнуваат посебниот услов за стручни квалификации во однос на видот и степенот на образованието за нивото на работното место на кое се распоредени, а кој е утврден со овој закон или актите за систематизација, се должни да го исполнат условот во рок од седум години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 30

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Подзаконскиот акт од членот 22 од овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 31

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje dhe shpëtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14 dhe 129/15), në nenin 2 pikën 26 lidhëza "dhe" shlyhet.

Në pikën 27 pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Pas pikës 27 shtohet pikë e re 28, si vijon:

„28. "Automjetet speciale të forcave për mbrojtje dhe shpëtim" janë automjete të cilat shfrytëzohen nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe nga njësitë e vetëqeverisjes lokale në kushte të paqes dhe gjendjes së jashtëzakonshme."

Neni 2

Në nenin 114 në paragrafin 2 fjala "automjetet" zëvendësohen me fjalët: "automjetet speciale".

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

"Automjetet speciale që shfrytëzohen për kryerjen e detyrave në mbrojtje dhe shpëtim në forcat hapësinore të formuara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale mund të kenë të vendosura pajisje ndriçuese dhe akustike dhe shenja."

Neni 3

Në nenin 115 pas fjalëve: "pajisjet ndriçuese dhe akustike dhe shenjat e automjeteve" shtohen fjalët: "që i shfrytëzojnë forcat republikane dhe të automjeteve që i shfrytëzojnë forcat hapësinore".

Neni 4

Në nenin 115-a në paragrafin 2 pas fjalëve: "Inspektori i përgjithshëm" vihet presje dhe shtohen fjalët: "personat e autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë".

Neni 5

Në nenin 115-b pas paragrafit 5 shtohen 14 paragrafë të rinj 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19, si vijojnë:

"Për të punësuarit persona të autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë të sistemuar në punë dhe detyra të inspektorit të përgjithshëm janë përcaktuar3143 pikë.

Për të punësuarit persona të autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë të sistemuar në punë dhe detyra të ndihmës-inspektorit të përgjithshëm janë përcaktuar2900 pikë.

Për të punësuarit persona të autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë të sistemuar në punë dhe detyra - Inspektor janë përcaktuar2639 pikë.

Për personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë personeli i fluturimeve, personeli i aviacionit teknik dhe profesional respektivisht aviodispeçer dhe koordinator të sistemuar në punë dhe detyra- Udhëheqës i Seksionit për shërbime të specializuara me mjete fluturuese janë përcaktuar8366 pikë.

Për personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë personeli i fluturimeve, personeli i aviacionit teknik dhe profesional respektivisht aviodispeçer dhe koordinator i

sistemuar në punë dhe detyra- Zëvendësudhëheqës i Seksionit për shërbime të specializuara me mjete fluturuese janë përcaktuar7935 pikë.

Për personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë personeli i fluturimeve, personeli i aviacionit teknik dhe profesional respektivisht aviodispeçer dhe koordinator i sistemuar në punë dhe detyra- Pilot në avioseksion janë përcaktuar7281 pikë.

Për personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë personeli fluturues, personeli teknik i aviacionit dhe personel tjetër profesional përkatësisht aviodispeçer dhe koordinator të sistemuar në punë dhe detyra – Koordinator5179 pikë.

Për personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë personeli fluturues, personeli teknik i aviacionit dhe personel tjetër profesional përkatësisht aviodispeçer dhe koordinator të sistemuar në punë dhe detyra – Inxhinier i aviacionit teknik - IRE ose AMS5440 pikë.

Për personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë personeli fluturues, personeli teknik i aviacionit dhe personel tjetër profesional përkatësisht aviodispeçer dhe koordinator të sistemuar në punë dhe detyra – Teknik mekanik i aviacionit sipas AMS4200 pikë.

Për personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë personeli fluturues, personeli teknik i aviacionit dhe personel tjetër profesional përkatësisht aviodispeçer dhe koordinator të sistemuar në punë dhe detyra – Teknik mekanik i aviacionit sipas IRE4200 pikë.

Për personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë personeli fluturues, personeli teknik i aviacionit dhe personel tjetër profesional përkatësisht aviodispeçer dhe koordinator të sistemuar në punë dhe detyra –aviodispeçer administrator.....3040 pikë.

Për të punësuarit persona zyrtar nga sfera e personelit të sigurisë dhe të aviacionit, për shkak të llojit, natyrës dhe ndërlikimit të punëve dhe detyrave, si dhe për shkak të peshës së kushteve të posaçme nën të cilat ato kryhen u përcaktohet shtesë rroge në lartësi prej 20%.

Për të punësuarit persona ndihmës-teknikë, rroga përcaktohet sipas grupeve:

Për të punësuarit persona ndihmës teknikë rroga përcaktohet sipas shkallës së arsimit dhe ndërlikimit të vendit të punës në këtë mënyrë:

a) për personat nga paragrafi 1 i këtij neni shkalla e arsimit vlerësohet edhe atë:

- grupi I shkalla 3 e arsimimit1145 pikë,
- grupi II shkalla 2 e arsimimit1035 pikë,

b) për personat nga paragrafi 1 i këtij neni ndërlikimi i vendit të punës vlerësohet si vijon:

- punë administrative teknike për të cilat është e nevojshme shkallë e tretë e përfunduar e përgatitjes profesionale, përkatësisht profile ngushtë të kualifikuara dhe profesionale me shkollim të përfunduar për punëtorë të kualifikuar800 pikë;

- punë ndihmëse për të cilat është e nevojshme shkallë e dytë e përgatitjes profesionale (PKV), përkatësisht rikualifikim i brendshëm ose kurse plotësuese700 pikë.

Vlerën e pikës së rrogës për personat e autorizuar zyrtarë nga sfera e mbrojtjes, personeli i aviacionit dhe për personat ndihmës teknikë e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Paragrafi 6, i cili bëhet paragraf 20 ndryshohet si vijon:

"Shtesat e rrogës për personat e autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë, personeli i aviacionit dhe për persona ndihmës teknikë nga neni 115 – a të këtij ligji përcaktohen me marrëveshje të posaçme kolektive nga niveli i punëdhënësit, në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune."

Neni 6

Në nenin 115-m në paragrafin 3 fjalët: "Komisioni i shkallës së dytë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në sferën e marrëdhënieve të punës" zëvendësohet me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë për Marrëdhënie Pune në Shkallë të Dytë".

Neni 7

Në nenin 115-nj në paragrafin 4 fjalët: "Komisioni i Shkallës së Dytë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në Sferën e Marrëdhënieve të Punës" zëvendësohet me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë për Marrëdhënie Pune në Shkallë të Dytë".

Neni 8

Në nenin 126 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

"Qytetarët të thirrur për shkak të kryerjes së të drejtave dhe detyrave nga sfera e mbrojtjes dhe shpëtimit, lidhur me pjesëmarrjen në forcat për mbrojtje dhe shpëtim që i formojnë njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe kryerjen e obligimeve dhe detyrave tjera në mbrojtje dhe shpëtim të përcaktuara me këtë ligj, kanë të drejtë për kompensim në para në pajtim me këtë ligj, të përcaktuar me vendim të këshillit të njësisë së vetëqeverisjes lokale."

Neni 9

Në nenin 130 në paragrafin 1 pas fjalës "Republika" shtohen fjalët: "dhe që i formojnë njësitë e vetëqeverisjes lokale".

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Lartësinë e kompensimit për kryerjen e detyrave në forcat për mbrojtje dhe shpëtim që i formon njësia e vetëqeverisjes lokale, e përcakton kryetari i komunës së njësisë së vetëqeverisjes lokale dhe nuk mund të jetë më e lartë se tri rroga mesatare mujore."

Neni 10

Në nenin 132 në paragrafin 1 pas fjalëve: "forcat republikane për mbrojtje dhe shpëtim" shtohen fjalët: "ose në forcat hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim të formuara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale."

Neni 11

Në nenin 138 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "ndërsa mjetet për kompensimin e qytetarëve në kryerjen e të drejtave dhe detyrave në mbrojtjen dhe shpëtimin të thirrur në forcat hapësinore të formuara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale sigurohen nga buxheti i njësisë së vetëqeverisjes lokale."

Neni 12

Në nenin 139-b paragrafin 1 në pikën 6 fjalët: "Kodeksi etik i nëpunësve shtetërorë" shlyhen.

Neni 13

Neni 140 ndryshohet si vijon:

"Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji kryejnë inspektori i përgjithshëm për mbrojtje dhe shpëtim (në tekstin e mëtejshëm: inspektori i përgjithshëm), ndihmës të inspektorit të përgjithshëm dhe inspektorë për mbrojtje dhe shpëtim (në tekstin e mëtejshëm: Inspektorët), të cilët janë persona zyrtarë të autorizuar në lëmin e sigurisë.

Personat nga paragrafi 1 i këtij neni, për shkak të llojit, natyrës, komplikueshmërisë dhe rëndësisë së punës, si dhe kushtet dhe mënyrën e kryerjes së saj, janë me autorizime të posaçme dhe detyra, të përcaktuara me këtë ligj.

Inspektor për mbrojtje dhe shpëtim mund të jetë personi që ka të kryer së paku shkallën VII/1 të arsimit nga lëmit në vijim: makineri ose inxhinieri industriale dhe menaxhment, shkenca ushtarake teknike, shkenca juridike, mbrojtje, fizikë, teknologji të prodhimeve ushqimore, teknologji kimike, komunikacion dhe transport, shkenca ekonomike, teknologji të tekstilit, elektroteknikë, teknikë kompjuterike dhe informatikë, makineri, gjeograf, ndërtimtari dhe ekonomi të ujërave, dhe shkenca tjera teknike, ose nivel të kualifikimeve VI A, sipas Kornizës nacionale të kualifikimit të arsimit të lartë, me së paku gjashtë vjet përvojë pune në mbrojtje dhe shpëtim nga të cilat së paku dy vjet në administratë shtetërore ose 180 deri 300 kredi sipas SETK."

Nenin 14

Pas nenit 140-b shtohen tre nene të reja 140-v, 140-g dhe 140-d si vijojnë:

"Neni 140-v

Për persona zyrtarë të autorizuar në lëmin e sigurisë - inspektorë janë përcaktuar këto kategori:

- Kategoria B- persona udhëheqës zyrtarë të autorizuar në lëmin e sigurisë - inspektorë dhe
- Kategoria V- persona profesional zyrtarë të autorizuar në lëmin e sigurisë - inspektorë.

Neni 140-g

Kategoria B i përfshin personat zyrtarë udhëheqës të autorizuar me kompetencë në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në të njëjtën përcaktohen dy nivele:

- Niveli B1 - Inspektor i përgjithshëm dhe
- Niveli B2 - Ndihmës i inspektorit të përgjithshëm.

Të punësuarit nga paragrafi 1 alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, krahas kushteve të përgjithshme për themelimin e marrëdhënies së punës të përcaktuara me ligjin, detyrimisht duhet t'i plotësojnë kushtet e posaçme të marrëdhënies së punës:

a) Përvojë pune edhe atë:

- Për nivelin B1 - së paku tetë vjet përvojë pune në mbrojtje dhe shpëtim prej të cilëve së paku tre vjet në zbatimin e mbikëqyrjes nga lëmi i mbrojtjes dhe shpëtimit;

- Për nivelin B2 - së paku gjashtë vjet përvojë pune në mbrojtje dhe shpëtim prej të cilave së paku dy vjet në zbatimin e mbikëqyrjes nga lëmi i mbrojtjes dhe shpëtimit;

b) kompetenca tjera të posaçme të përcaktuara në aktin e sistematizimit të vendeve të punës për vendin adekuat të punës.

Neni 140-d

Kategoria V i përfshin personat profesionalë zyrtarë të autorizuar me kompetencë në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në të njëjtën është përcaktuar Niveli V1 - inspektor.

Personat e autorizuar zyrtarë nga paragrafi 1 i këtij neni, krahas kushteve të përgjithshme për themelimin e marrëdhënies së punës të përcaktuara me ligjin, detyrimisht duhet t'i plotësojnë kushtet e posaçme të marrëdhënies së punës:

a) Së paku gjashtë vjet përvojë pune në mbrojtje dhe shpëtim;

b) kompetenca tjera të posaçme të përcaktuara në aktin e sistematizimit të vendeve të punës për vendin adekuat të punës."

Neni 15

Në nenin 141 paragrafin 1 në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Pas alinesë 6 shtohen 16 aline të reja, si vijojnë:

"- të kryejnë mbikëqyrje mbi objekte dhe hapësira të organeve shtetërore, organet e administratës shtetërore, komunat, Qytetin e Shkupit dhe komunat në Qytetin e Shkupit, shoqëritë tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet, objektet fetare, ndërtimet me dedikime publike dhe afariste, ndërtimet me dedikim banim në ndërtesa banesore, ndërtimet me dedikim banesor-afarist, personat juridikë, bashkësitë, fondacionet, lidhjet dhe format organizative të organizatave të huaja dhe personat fizikë për zbatimin e masave për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera,

- të kryejnë mbikëqyrje mbi subjekt veprimtaria e të cilëve është prodhimi, deponimi, qarkullimi dhe përdorimi i materieve të dëmshme,

- të kryejnë mbikëqyrje mbi subjekt veprimtaria e të cilëve është prodhimi, deponimi, qarkullimi dhe përdorimi i materieve shpërthyes,

- të kryejnë mbikëqyrje mbi aktivitetet operative për shuarjen e zjarrit në hapësirë të hapur dhe të mbyllur,

- të kryejnë mbikëqyrje mbi punën operative të njësisë territoriale kundër zjarrit,

- të marrin pjesë në kontrollin e zjarrit të shkaktuar, vërshimeve, fatkeqësive teknike-teknologjike dhe tjera,

- të marrin pjesë në praninë teknik të objekteve të sapo ndërtuara si dhe të objekteve në të cilat bëhet rikonstruktimi apo ridedikimi për zbatimin e masave për mbrojtje dhe shpëtim,

- marrin pjesë në procedura me mjete joshpërthyesse luftarake dhe mjete shpërthyesse,

- të bëjnë përcaktimin e identitetit të personave, gjatë kryerjes së mbikëqyrjes apo gjatë kryerjes të kontrollit të zjarreve të shkaktuara, vërshimeve dhe fatkeqësive tjera në pajtim me këtë ligj,

- të kryejnë riorientim, orientim apo kufizim të lëvizjes së personave dhe mjeteve transportuese të hapësirës së caktuar për kohë të nevojshme në rast të rrezikut, kërcënimit, krizës dhe rrezikut gjatë fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera në paqe, gjendje të jashtëzakonshme dhe gjendje lufte,

- të parashtrajnë kërkesë për kundërvajtje të kryera te organi kompetent, në pajtim me ligjin,

- të kryejnë marrje të përkohshme të lëndëve dhe dokumenteve të cilat, në procedurë kundërvajtëse ose penale, mund të shërbejnë si dëshmi, në pajtim me këtë ligj,

- të kryejnë sigurimin e ekzemplarëve nga dorëshkrimi dhe nënshkrimi për shkak të përcaktimit të fakteve me të cilat vërtetohet autenticiteti dhe origjina e dokumenteve në pajtim me këtë dhe me ligj tjetër,

- të përdorin pajisje teknike gjatë kryerjes së mbikëqyrjes,

- të kryejnë mbikëqyrje mbi aktivitetet operative gjatë zbatimit të masës së evakuimit të popullatës dhe përkujdesjes së tyre,

- të kryejnë mbikëqyrje të aktiviteteve operative dhe procedurave gjatë realizimit të mobilizimit të forcave për mbrojtje dhe shpëtim.”.

Neni 16

Në nenin 141-zh fjalët: “Komisioni i Shkallës së Dytë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga Sfera e Marrëdhënieve të Punës” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë për Marrëdhënie Pune në Shkallë të Dytë”.

Neni 17

Pas nenit 141-z shtohet nen i ri 141-x, si vijon:

“Neni 141-x

Personat e autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë – inspektorët mbajnë dhe posedojnë uniforma zyrtare dhe shenja.

Pamjen, shenjat dhe llojin e uniformave zyrtare i përcakton drejtori.”

Neni 18

Në nenin 144 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

“Kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni u takon kompensim që e përcakton Qeveria me vendim, varësisht nga numri i mbledhjeve të mbajtura dhe prania e tyre në mbledhje.”.

Neni 19

Në nenin 151 paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: “deri 1.000” shlyhen.

Neni 20

Në nenin 152 paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: “deri 2.000” shlyhen.

Neni 21

Në nenin 153 paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: “2.000 deri” shlyhen.

Paragrafët 3 dhe 4 ndryshohen si vijojnë:

“Gjobë me shumë prej “30%” nga gjoba e përcaktuar për personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

Gjobë me shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar për personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.”

Neni 22

Neni 154 ndryshohet si vijon:

“Gjobë me shumë deri 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje kryetarit të komunës dhe personit zyrtar të organit i cili e zbaton procedurën për lëshimin e lejeve për ndërtim, nëse nuk sigurohet pëlqimi, në pajtim me nenin 70 paragrafin 2 të këtij ligji.”.

Neni 23

Neni 154 ndryshohet si vijon:

“Gjobë me shumë prej 2.000 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar në Drejtori nëse nuk vepron në pajtim me nenin 70 paragrafin 2 të këtij ligji.

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni vendos organi kundërvajtës i Drejtorisë.”.

Neni 24

Në nenin 155 fjalja hyrëse ndryshohet si vijon:

“Gjobë me shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t’i shqiptohet kryetarit të komunës dhe personit përgjegjës në njësinë e vetëqeverisjes lokale, nëse:”

Alinetë 1 dhe 2 shlyhen.

Neni 25

Në nenin 155-a paragrafi 7 ndryshohet si vijon:

“Kundër aktvendimit të organit kundërvajtës nga paragrafi 1 i këtij neni me të cilin shqiptohet sanksioni kundërvajtës mund të deklarohet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse.”.

Neni 26

Në nenin 155-v paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 151, 152, 153, 154 dhe 155 të këtij ligji, inspektorët për mbrojtje dhe shpëtim janë të obliguar që kryerësve t'u lëshojnë urdhërpagesë kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Pas paragrafit 5 shtohen tre paragrafë të rinj 6, 7 dhe 8 si vijojnë:

"Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i kundërvajtjes urdhërpagesa e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

Të dhënat personale nga paragrafi 5 i këtij neni ruhen 5 vjet nga dita e futjes në evidencë.

Funksionari i cili udhëheq me organin kompetent nga sfera e mbrojtjes dhe shpëtitimit e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse."

Neni 27

Pas nenit 155-v shtohet neni i ri 155-g, si vijon:

"Neni 155-g

Përcaktimi i shumës së gjobës për persona juridikë bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 28

Personat e autorizuar zyrtarë të marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme të cilët kanë kryer punë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese për mbrojtje nga zjarri, shpërthimet dhe materiet e rrezikshme, janë persona të autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë, të cilët kanë detyra dhe autorizime të veçanta të përcaktuara me këtë ligj."

Neni 29

Kushtet e parapara në nenin 140 paragrafin 3 të këtij ligji kanë të bëjnë me inspektorët e hasur të punësuar në Drejtori.

Personat e autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë të cilët janë të sistemuar në vendet e punës për të cilat nuk e plotësojnë kushtin e veçantë për kualifikime profesionale në lidhje me llojin dhe shkallën e arsimit për nivelin e vendit të punës në të cilin janë të sistemuar, e që është përcaktuar me këtë ligj ose aktet për sistematizim, janë të obliguar ta plotësojnë kushtin në afat prej shtatë viteve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 30

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 12 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Akti nënligjor i nenit 22 të këtij ligji do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 31

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2582.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јуни 2016 година.

Бр. 08-2728/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 6/16), во членот 1 зборовите: „до 1 мај 2016 година“ се заменуваат со зборовите: „до 1 мај 2017 година.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHITJE DHE DHËNIE ME QIRA TË NDËRTESAVE AFARISTE DHE HAPËSIRAVE AFARISTE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave afariste dhe hapësirave afariste të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 6/16), në nenin 1 fjalët: "deri më 1 maj 2016" zëvendësohen me fjalët: "deri më 1 maj 2017."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2583.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за полиција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јуни 2016 година.

Бр. 08-2757/1	Претседател
2 јуни 2016 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Во Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 114/2006, 6/2009, 145/12, 41/14 и 33/15), во насловот на точката „20. Употреба на технички средства за видео снимање“ по зборовите: „средства за“ се додаваат зборовите: „аудио и“.

Член 2

Во членот 93-а став (1) по зборовите: „средства за“ се додаваат зборовите: „аудио и“ и зборовите: „(видео запис)“ се заменуваат со зборовите: „(аудио и видео запис)“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) При користење на техничките средства за аудио и видео снимање од ставот (1) на овој член, полицискиот службеник е должен да го извести лицето дека преземањето на дејствието е предмет на аудио и видео снимање, освен доколку известувањето на лицето за употреба на аудио и видео снимање го оневозможува или отежнува преземањето на дејствието во рамки на полициското овластување.“

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „45 дена“.

Член 3

Во членот 128 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Министерот донесува подзаконски пропис за типовите на технички средства кои ќе се употребуваат за аудио и видео снимање од страна на Полицијата.“.

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 4

Подзаконскиот пропис од членот 3 од овој закон ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR POLICI

Neni 1

Në Ligjin për polici ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 114/2006, 6/2009, 145/12, 41/14 dhe 33/15), në titullin e pikës "20. Përdorimi i mjeteve teknike për video incizim" pas fjalëve: "mjete për" shtohen fjalët: "audio dhe".

Neni 2

Në nenin 93-a në paragrafin (1) pas fjalëve: "mjete për" shtohen fjalët: "audio dhe" dhe fjalët: "(audio incizim)" zëvendësohen me fjalët: "(incizim audio dhe video)".

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Gjatë shfrytëzimit të mjeteve teknike për incizim audio dhe video nga paragrafi (1) të këtij neni, nëpunësi policor është i obliguar ta njoftojë personin se ndërmarrja e veprimt është lëndë e incizimit audio dhe video, përveç nëse njoftimi i personi për përdorim të incizimit audio dhe video e pamundëson ose vështirëson ndërmarrjen e veprimt në korniza të autorizimit policor."

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: "gjashtë muaj" zëvendësohen me fjalët: "45 ditë".

Neni 3

Në nenin 128 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Ministri miraton rregull nënligjore për tipat e mjeteve teknike të cilat do të përdoren për incizim audio dhe video nga ana e Policisë."

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

Neni 4

Rregullat nënligjore nga neni 3 të këtij ligji do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi në këtij ligji.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2584.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ОДНОСНО ПЛАНЕР-ПОТПИСНИК НА ПЛАНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА И НА ОВЛАСТУВАЊЕТО****Член 1**

Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за висината на надоместокот за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови и овластување за носител на изработување на урбанистички планови односно планер-потписник на планската документација, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на лиценцата и на овластувањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08).

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4381/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2585.

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 2 и член 67, став (2) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за економија донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛАТА****Член 1**

Во Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/09, 16/10, 105/10, 132/12 и 170/14), во членот 11-а ставот (1) се менува и гласи:

„За тракторите и тракторските приколки, мотокултиваторите, приколките за домување, како и возилата од категориите O1, O2 и L, за кои се спроведува постапката за идентификација и оцена на техничката состојба на возилото, постапката започнува со поднесување на барање за добивање на Согласност за регистрација.“

По ставот (3) се додаваат шест нови става (4), (5), (6), (7), (8) и (9) кои гласат

„(4) Кон барањето од став (1) на овој член, подносителот на барањето приложува доказ за сопственост, или изјава заверена на нотар, во која подносителот под целосна материјална и кривична одговорност ќе изјави дека совесно го владеел возилото од став (1) на овој член, и дека за истото не се води друга постапка пред надлежен суд.

(5) Кон барањето од став (1) на овој член подносителот на барањето ќе ги приложи сите расположливи докази кои ги поседува за возилото од став (1) на овој член (сертификати, потврди, копија од претходни документи доколку такви за возилото биле издавани од одделни органи во странство, или во Република Македонија, фотокопија од претходната сообраќајна дозвола со оргинал за увид, царински документи, доколку возилото е од увоз и слично).

(6) Овластеното правно лице кое ја води постапката за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата, покрај доставените документи со барањето, користи податоци непосредно од возилата, како и податоци од производителот обезбедени преку интернет или од стручна литература за возила.

(7) Овластеното правно лице кое ја води постапката за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата, оценува дали се исполнети базните технички барања (присутност и функционалност) согласно Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.

(8) Ако се исполнети техничките барања од став (7) на овој член, овластеното правно лице кое ја води постапката за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата од став (1) на овој член, може да издаде Согласност за регистрација.

(9) Ако не се исполнети техничките барања од став (7) на овој член, овластеното правно лице кое ја води постапката за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата од став (1) на овој член, на подносителот на барањето му издава писмо за одбивање.“

Член 2

По членот 11-а се додава нов член 11-б кој гласи:

„Член 11-б

(1) За мобилните машини, за кои се спроведува постапка за идентификација и оцена на техничката состојба на мобилна машина, постапката започнува со

поднесување на барање за добивање на Потврда за утврдени минимално-технички и експлоатациони карактеристики за мобилната машина.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член подносителот на барањето приложува доказ за сопственост, или изјава заверена на нотар, во која подносителот под целосна материјална и кривична одговорност ќе изјави дека совесно ја владее мобилната машина од став (1) на овој член и дека за истата не се води друга постапка пред надлежен суд.

(3) Кон барањето од став (1) на овој член подносителот на барањето ќе ги приложи сите расположливи докази кои ги поседува за мобилната машина (изјава за сообразност, сертификат за сообразност на машината согласно директивата за машини, техничко досие за машината, копија од претходните документи доколку такви за машината биле издавани од одделни органи во странство, или во Република Македонија, фотокопија од претходната сообраќајна дозвола со оригинал за увид, царински документи, доколку машината е од увоз и слично).

(4) Овластеното правно лице за водење на постапката за идентификација и оценка на техничката состојба на мобилната машина, покрај доставените документи со барањето користи податоци непосредно од мобилната машина, како и податоци од производителот обезбедени преку интернет или од стручна литература за мобилни машини.

(5) Со постапката на идентификација и оценка на техничката состојба на мобилната машина, овластеното правно лице кое ја води, утврдува дали се исполнети техничките барања од Прилог 1, точка 3 од Правилникот за безбедност на машини („Службен весник на Република Македонија” бр.123/09, 113/11 и 103/12).

(6) При исполнетост на барањата од став (5) на овој член овластеното правно лице за водење на постапката за идентификација и оценка на техничката состојба на мобилната машина издава Потврда за утврдени минимално-технички и експлоатациони карактеристики за мобилната машина, која е дадена во Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник.

(7) Доколку не се исполнети барањата од став (5) на овој член овластеното правно лице за водење на постапката за идентификација и оценка на техничката состојба на мобилната машина на подносителот на барањето му издава писмо за одбивање.“

Член 3

Во членот 18 во точката 1. зборовите „дипломиран машински инженер“ се заменуваат со зборовите „вработен со завршен машински факултет, сообраќаен факултет или електро – технички факултет и со работен стаж од најмалку шест месеци од областа на моторните возила“.

Во точката 2. зборовите „дипломиран машински, сообраќаен или електро техничар“ се заменуваат со зборовите „вработен со завршено средно техничко училиште од машинска, сообраќајна или електротехничка насока и со работен стаж од најмалку дванаесет месеци од областа на моторните возила“.

Член 4

Во членот 19 во ставот (1) по зборовите „техничката состојба на возилата“ се брише запирката и се додаваат зборовите „и/или мобилни машини,“.

Член 5

Во членот 20 во ставот (3) зборовите „на огласна табла“ се заменуваат со зборовите „ преку Јавниот радиодифузен сервис“.

Во ставот (6) по зборовите „испитот е писмен“ се додаваат зборовите „со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите по електронски пат“.

Член 6

Во членот 23-а по точката 2. се додава нова точка 3. која гласи:

„3. за полагање на испитот за мобилни машини, согласно одредбите на член 7 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/16)... 2.000 денари“.

Точките 3. и 4. стануваат точки 4. и 5.

Член 7

Во членот 24 во ставот (1) по зборовите „техничката состојба на возилата“ се додаваат зборовите „и/или мобилни машини“ и по зборовите „категории возила“се додаваат зборовите „и/или мобилни машини“.

Во ставот (3) по зборовите „категории возила“ се додаваат зборовите „и/или мобилни машини“.

Член 8

Во членот 25 во ставот (1) по зборовите „техничката состојба на возилата“ се додаваат зборовите „и/или мобилните машини“.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.25-2265/3
30 мај 2016 година
Скопје

Министер,
Дритон Кучи, с.р.

Прилог 8

Листа на базни технички барања во постапката за идентификација и оцена на техничката состојба согласно член 11-б став (5) од овој правилник

Во Табела 1 од овој прилог се содржани техничките барања што се применуваат во постапката за идентификација и оцена на техничката состојба за возила во категориите O1 и O2.

Во Табела 2 од овој прилог се содржани техничките барања што се применуваат во постапката за идентификација и оцена на техничката состојба за возила што спаѓаат во категоријата L.

Во Табела 3 од овој прилог се содржани техничките барања што се применуваат во постапката за идентификација и оцена на техничката состојба на возила што спаѓаат во категориите T, C, R и S.

За мотокултиваторите се користат само оние технички барања од табела 3 кои се применливи за нив.

Табела 1

1	2	3	4	7
ТСВ Техничка спецификација (техничко барање)	Базна карактеристика	Критериум	Начин на утврдување	Категорија на возилата
ТСВ 103	За уредите за заштита од подлетување од назад	Присутност и функционалност	Увид на возило	○
ТСВ 104	За просторот за поставување на регистарските таб-лици и прицврстувањето на задните регистарски табли-ци на приклучните возила	Присутност и функционалност	Увид на возило	○
ТСВ 109	За кочење на приклучните возила	Присутност и функционалност	Увид на возило	○
ТСВ 118	За пропишаните таблици и ознаки за моторните и приклучните возила и нивното поставување и начина на прицврстување	Присутност и функционалност	Увид на возило	○
ТСВ 120	За вградување на светлосните и светлосно сигналните уреди на приклучните возила	Присутност и функционалност	Увид на возило	○
ТСВ 121	За катадиоптерите за приклучни возила	Присутност и функционалност	Увид на возило	○
ТСВ 122	За габаритните светла, предните и задните позициони светла, стоп светла, светла за дневно возење и бочните светла за означување за приклучните возила	Присутност и функционалност	Увид на возило	○
ТСВ 123	За покажувачите на правец кај приклучните возила	Присутност и функционалност	Увид на возило	○
ТСВ 137	За штитници на тркалата на возилата (за калниците на тркалата)	Присутност и функционалност	Увид на возило	○
ТСВ 145	За сигурносните стакла и материјалите за застаклување кај приклучните возила	Присутност и функционалност	Увид на возило	○
ТСВ 146	За пневматиците за приклучните возила и нивно вградување	Присутност и функционалност	Увид на возило	○
ТСВ 148	За определување на масите и димензиите на одредени категории моторни возила и приколки	Утврдување	Од возило	○
ТСВ 150	За механички уред за спојување на моторните и приклучните возила	Присутност и функционалност	Увид на возило	○

Табела 2

1	2	3	4	7
ТСВ Техничка спецификација (техничко барање)	Базна карактеристика	Критериум	Начин на утврдување	Категорија на возилата
ТСВ 301/01	За системите за сопирање кај моторните возила на две или три тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L
ТСВ 302/00	За идентификација на командите, контролните светла и индикаторите кај моторните возила на две или три тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L
ТСВ 303/00	За уредите за давање звучни сигнали кај моторните возила со две или три тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L
ТСВ 304/00	За потпирачите на моторните возила со две тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L1, L3
ТСВ 305/00	За држачите за патници на моторните возила со две тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L1, L3
ТСВ 306/00	За заштитните уреди наменети за спречување на недозволена употреба на моторните возила со две и со три тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L
ТСВ 308/00	За вградување на светлосни и све-тлосно - сигнални уреди на моторните возила со две или три тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L
ТСВ 309/01	За масата и димензиите на моторните возила со две и со три тркала	Утврдување	Од возило	L
ТСВ 310/00	За просторот за прицврстување на задната регистарска табличка кај моторните возила со две и три тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L
ТСВ 311/01	За максималната проектирана брзина, кај моторните возила со две и со три тркала	Утврдување	Од возило	L
ТСВ 312/01 Дел 1	За пневматици за моторни возила со две или три тркала и нивно вградување	Присутност и функционалност	Од возило	L
ТСВ 312/01 Дел 4	За ретровизори за моторни возила со две и со три тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L
ТСВ 312/00 Дел 6	За резервоари за гориво на моторни возила со две или три тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L
ТСВ 312/02 Дел 7	За мерки против неовластени промени кај мопедите и мотоциклите со две тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L1e, L3e
ТСВ 312/00 Дел 10	За уред за прикачување и влечење на приклучни возила за моторни возила со две и со три тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L
ТСВ 312/01 Дел 12	За стаклата, уредите за бришење и миене на ветробранско стакло, одмрзнување и сушење на ветробранското стакло кај мопедите со три тркала, трициклите и четирициклите	Присутност и функционалност	Увид на возило	L
ТСВ 313/00	За брзинометрите кај моторните возила со две и три тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	L

Табела 3

1	2	3	4	8
ТСВ Техничка специфика ција (техничко барање)	Базна карактеристика	Критериум	Начин на утврдување	Категорија на возилата
ТСВ 401 - I	Најголема дозволена маса во оптоварена состојба на земјоделските и шумските трактори	Утврдување	Постоечки податок, или проценка	T, C, R, S
ТСВ 401 - II	Простор за поставување на задните реги-старски таблички и прицврстувањето на табличките на земјоделските и шумските трактори	Присутност и функционалност	Увид на возило	T, C, R, S
ТСВ 401 - III	Резервоар за течно гориво на земјоделските и шумските трактори	Присутност и функционалност	Увид на возило	T, C
ТСВ 401 - V	Уредот за звучно предупредување кај земјоделските и шумските трактори	Присутност и функционалност	Увид на возило	T, C
ТСВ 402 Точка 1 од Прилогот	За најголемата проектирана брзина на земјоделските и шумските трактори	Утврдување	Увид на возило	T, C
ТСВ 403	За ретровизорите на земјоделските и шумските трактори	Присутност и функционалност	Увид на возило	T1, T2, T4, T5, C1, C2, C4.1, C5
ТСВ 405	За уредот за управување на земјоделските и на шумските трактори со тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	T, C
ТСВ 407	За уредите за кочење кај земјоделските и шумските трактори со тркала	Присутност и функционалност		T1, T2, T3, T4, C, R, S, T5
ТСВ 109 ТСВ 408	За патничките седишта за земјоделските и шумските трактори	Присутност и функционалност	Увид на возило Увид на возило	T1, T3, T4, T5, C1, C3, C4, C5
ТСВ 410	За заштитните конструкции при превртување на земјоделски и шумски трактори на тркала	Присутност (не е задолжителна) и функционалност	Увид на возило	T1, T4, T5, C
ТСВ 412	За возачкото седиште на земјоделските и шумски трактори на тркала	Присутност и функционалност	Увид на возило	T, C
ТСВ 413	За вградување на светлосни и светлосно сигнални уреди на земјоделските и шумските трактори	Присутност и функционалност	Увид на возило	T, C, R, S
ТСВ 417	За работниот простор, пристапот до возачкиот простор, вратите и прозорците кај земјоделските и шумските трактори	Функционалност	Увид на возило	T1, T3, T4, T5, C1, C3, C4, C5
ТСВ 420	За вградување, положба, функционирање и означување на контролите кај земјоделски и шумски трактори	Присутност и функционалност	Увид на возило	T, C
TSV 422 - III ТСВ 145	За застаклувањето на земјоделските и шумските трактори	Присутност (не е задолжителна) и функционалност	Увид на возило	T1, T2, T3, T4, C1, C2, C3, C4, T5, C5
ТСВ 422 - IV	За механичките приклучни уреди кај земјоделските и шумските трактори	Присутност (не е задолжителна) и функционалност	Увид на возило	T, C, R, S

Прилог 9

(Назив на правното лице кое ја издава потврдата)

**Потврда за утврдени минимално-технички и експлоатациони карактеристики за
мобилна машина**

број: _____, датум: _____

Ознака	Карактеристики на мобилната машина		
	Производител и намена на мобилната машина:		
D.1	Марка:		
D.2	Тип/варијанта/изведба:		
D.3	Комерцијална (и) ознака (и):		
E	Идентификациска ознака (број на шасијата):		
5A	Година на производство:		
F.1	Најголема конструктивна вкупна маса (kg):		
G	Маса (kg): Најголема/Најмала		
J	Категорија и вид на возилото:		
1K	Број на Сертификат за сообразност		
L	Број на оски и тркала:		
2.7.1	Должина (mm):	2.7.2	Ширина (mm):
2.7.3	Висина (mm):		
N	Распределба на најголемата конструктивна Вкупна маса: - по оски (kg): - на приклучната точка (kg):		
2.2.3.1	Дозволен пнеvmатици по оски:		
2.2.3.1.1	Најголемо конструкт.осно оптоварување: - по оски (kg): - на приклучната точка (kg):		
3.1.3	Тип на мотор:		
P.1	Зафатнина на моторот (cm ³):		
P.2	Силина на моторот (kW):		
P.3	Гориво:		
P.4	Број на вртежи (min ⁻¹):		
P.5	Идентификационен број на моторот:		
R	Боја:		
S.1	Број на седишта		
T	Највисока конструкциска брзина (km/h)		
13.1	Стационарна бучава (dB (A):		
10.1	Заштитна кабина (број на одобрение):		
10.1.3	Заштитна рамка (број на одобрение):		

Мобилната машина ги исполнува техничките барања согласно Прилог 1 точка 3 од Правилникот за безбедност на машините.

МП

(Потпис на одговорно лице)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2586.

Врз основа на член 69 став 8 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРВ УПИС НА ЧАМЕЦ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЧАМЦИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС НА ПОДАТОЦИ ЗА НАСТАНАТИ ПРОМЕНИ НА ЧАМЕЦОТ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЧАМЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за прв упис на чамец во регистарот на чамци и формата и содржината на барањето за упис на податоци за настанати промени на чамецот во регистарот на чамци.

Член 2

Барањето за прв упис на чамец во регистарот на чамци, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Барањето од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: назив на органот до кој се поднесува, зборовите „Барање за прв упис на чамец во регистарот на чамци“, назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител на барањето, седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на барањето, ЕМБС/ЕМБГ, назначување на намената на чамецот (чамец за стопански цели, чамец за нестопански цели или чамец за јавни потреби), податоци за чамецот (тип на чамец, материјал од кој е изграден, марка на чамец, димензии на чамец, број на коритото и година на производство/градба на чамец), податоци за мотор/и (назначување со мотор или без мотор, тип на мотор/и, јачина на мотор/и, број на мотор/и и име на чамецот), број и датум на поднесување на барањето, податоци за контакт (телефон и електронска пошта) и потпис на подносителот на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за упис на податоци за настанати промени на чамецот во регистарот на чамци, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Барањето од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: назив на органот до кој се поднесува, зборовите „Барање за упис на податоци за настанати промени на чамецот во регистарот на чамци“, назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител на барањето, седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на барањето, ЕМБС/ЕМБГ, назначување на податоци за кој се врши промена за чамецот од регистарот на чамци, вид на настанатата промена на чамецот (промена на сопственост, промена на намената на чамецот и промена на технички карактеристики на чамецот), податоци за чамецот (конструкција, материјал кој е вграден, димензии на чамец, број на коритото и година на извршена промена на конструкцијата на чамецот), податоци за мотор/и (назначување со мотор или без мотор, тип на мотор/и, јачина на мотор/и, број на мотор/и и име на чамецот), број и датум на поднесување на барањето, податоци за контакт (телефон и електронска пошта) и потпис на подносителот на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/16).

Бр. 01 - 7503/1
25 мај 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог 1

До:

(назив на органот до кој се поднесува)

Б А Р А Њ Е

за прв упис на чамец во регистарот на чамци

(назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

(седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на барањето)

ЕМБС/ЕМБГ

Барам да се изврши упис на чамец во регистарот на чамци за:

Намена на чамецот:

- чамец за стопански цели (превоз на патници и товар, риболов, вадење песок, камен)
- чамец за нестопански цели (лични потреби, спорт и рекреација)
- чамец за јавни потреби (инспекциски, царински, полициски надзор)

Податоци за чамецот:*1. тип на чамец*

• Моторен чамец	• Чамец на весла	• Глисер	• Скутер	• Едрилица
• Пасара	• Гуц	• Трупец	• Катамаран	•

• Со кабина	• Без кабина
-------------	--------------

2. материјал од кој е изграден

• Метален	• Пластичен	• Гумен	• Гума пластика	• Дрвен
-----------	-------------	---------	-----------------	---------

• Друго

3. марка на чамец

--

4. димензии на чамец

Должина	<i>m</i>	Ширина	<i>m</i>	Висина	<i>m</i>
---------	----------	--------	----------	--------	----------

5. број на корито

	• Нема
--	--------

6. година на производство/градба на чамец

година	• Непозната
--------	-------------

Податоци за мотор/и:

1.

• Со мотор	• Без мотор
------------	-------------

2. тип на мотор/и

• Бродски	• Вонбродски	
• Двотактен	• Четвортактен	• Друго
• Бензин	• Дизел	• Друго

3. јачина на мотор/и

<i>kw</i>	<i>kw</i>
-----------	-----------

4. број на мотор/и

1.	2.
----	----

5. име на чамецот

--

Број _____

Датум _____

Податоци за контакт:

Тел: _____

Електронска пошта: _____

Подносител на барањето

Прилог 2

До:

(назив на органот до кој се поднесува)

Б А Р А Њ Еза упис на податоци заради настанати промени на чамец во регистарот
на чамци

(назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител
на барањето)

(седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител
на барањето)

ЕМБС/ЕМБГ _____

Барам да се изврши упис на податоци заради настанати промени на чамец со
регистарски број _____, запишан во регистарот на чамци во книга _____ на
страна _____, под број _____, со број на пловидбена дозвола
_____.

Вид на настанатата промена:

- промена на сопственост:

(назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице
поранешен сопственик)

(седиште на правното лице или адреса на физичкото лице поранешен
сопственик)

- промена на намената на чамецот:

- чамец за стопански цели (превоз на патници и товар, риболов, вадење песок, камен)
- чамец за нестопански цели (лични потреби, спорт и рекреација)
- чамец за јавни потреби (инспекциски, царински, полициски надзор)

- Промена на техничките карактеристики на чамецот

Податоци за чамецот:

1. Конструкција _____

2. материјал кој е вграден _____

3. димензии на чамец

Должина _____ m	Ширина _____ m	Висина _____ m
-----------------	----------------	----------------

4. број на корито

	• Нема
--	--------

5. година на извршена промена на конструкцијата на чамецот

Податоци за мотор/и:

1.

• Со мотор	• Без мотор
------------	-------------

2. тип на мотор/и

• Бродски		• Вонбродски	
• Двотактен	• Четвортактен	• Друго	
• Бензин	• Дизел	• Друго	

3. јачина на мотор/и

kw	kw
----	----

4. број на мотор/и

1.	2.
----	----

5. име на чамецот

--

Број _____

Датум _____

Податоци за контакт:

Тел: _____

Електронска пошта: _____

Подносител на барањето

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2587.**

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 152-а, член 152-б и член 152-в од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето на Шпаркасе банка АД Скопје број УП1 08-53 од 21.4.2016 година, изменето на ден 5.5.2016 година и дополнето на ден 11.5.2016 и 19.05.2016 година, на седницата одржана на ден 26.5.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на правното лице Шпаркасе банка АД Скопје со седиште на ул. „Македонија“ бр.9/11 Скопје-Центар и матичен број 4558669 да стекне квалификувано учество во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје, односно да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ не надминува 20% од вкупно издадените акции со право на глас од Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

2. Трансакцијата за стекнување на акциите од точка 1 на ова Решение треба да се изврши во рок од 90 календарски денови од денот на добивање на согласноста.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-53
26 мај 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2588.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-55 од 11.5.2016 година на седницата одржана на ден 26.5.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Филип Петрушевски од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Филип Петрушевски се дава за период од 5 (пет) години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Филип Петрушевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-55
26 мај 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2589.

Врз основа на член 5, член 77 став 2 и став 6 и член 57 од Законот за преземање на акционерски друштва „Службен весник на РМ“ број 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 17.5.2016 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека на лицето Сашо Давитковски, 875 обични акции издадени од Скопски пазар АД Скопје што претставуваат 1,23 % од вкупниот број на обични акции со право на глас, не му носат право на глас и право на дивиденда, поради нивно стекнување од страна на ова лице заедно со лицата со кои дејствува заеднички спротивно на одредбите од член 9 став 1 и 2 и член 77 став 2 од Законот за преземање на акционерските друштва.

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова Решение, да изврши упис на ограничувањата од точка 1 на ова решение на сметката за хартии од вредност на лицето Сашо Давитковски.

3. Се забранува на акционерското друштво Скопски пазар АД Скопје да врши исплата на дивиденда на акциите од точка 1 на ова Решение.

4. Се задолжува лицето од точка 1 на ова решение да ги продаде акциите на кои им се ограничува правото на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение во рок не подолг од 6 месеци од денот на правосилноста на истото, а доколку не ги продаде во утврдениот рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова решение ќе важат додека истите се во сопственост на лицето Сашо Давитковски.

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување, освен во делот на продажбата на акциите од точка 4 на ова решение.

7. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-56
17 мај 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2590.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 152-а, член 152-б и член 152-в од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето на Шпаркасе банка АД Скопје број УП1 08-53 од 21.4.2016 година, изменето на ден 5.5.2016 година и дополнето на ден 11.5.2016 и 19.5.2016 година, на седницата одржана на ден 26.5.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на правното лице Шпаркасе банка АД Скопје со седиште на ул. „Македонија“ бр.9/11 Скопје-Центар и матичен број 4558669 да стекне квалификувано учество во Македонска берза АД Скопје, односно да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ не надминува 20% од вкупно издадените акции со право на глас од Македонска берза АД Скопје.

2. Трансакцијата за стекнување на акциите од точка 1 на ова Решение треба да се изврши во рок од 90 календарски денови од денот на добивање на согласноста.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-58
26 мај 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

2591.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 10 мај 2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЌААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2015, 42/2015 и 191/2015), во членот 2 се вршат следните измени и дополнувања:

Кај АТC кодот A02BC01 Omeprazole капсули 20mg се додава следното заштитено име:

				OMEPRAZOL капс. 15 x 20mg	REPLEKFARM	15	52,00
--	--	--	--	---------------------------	------------	----	-------

Кај АТC кодот A02BC02 Pantoprazole таблети 20mg се додава следното заштитено име:

				PANDEV гастрорезистентни таблети 28x20mg	DEVA HOLDING	28	48,00
--	--	--	--	--	--------------	----	-------

Кај АТC кодот A02BC02 Pantoprazole таблети 40mg се додава следното заштитено име:

				PANDEV гастрорезистентни таблети 14x40mg	DEVA HOLDING	14	48,00
--	--	--	--	--	--------------	----	-------

Кај АТC кодот A10BB01 Glibenclamide таблети 20mg се додава следното заштитено име:

				GLIBENKLAMID табл.40 x 5mg	REPLEKFARM	40	32,00
--	--	--	--	----------------------------	------------	----	-------

Кај АТC кодот A10BX02 Repaglinide таблети 0,5mg се додава следното заштитено име:

				GLINOPTA табл.90 x 0,5mg	ACTAVIS	90	168,00
--	--	--	--	--------------------------	---------	----	--------

Кај АТC кодот A10BX02 Repaglinide таблети 1mg се додава следното заштитено име:

				GLINOPTA табл.90 x 1mg	ACTAVIS	90	189,00
--	--	--	--	------------------------	---------	----	--------

Кај АТC кодот A10BX02 Repaglinide таблети 2mg се додава следното заштитено име:

				GLINOPTA табл.90 x 2mg	ACTAVIS	90	277,00
--	--	--	--	------------------------	---------	----	--------

Кај АТC кодот C01BD01 Amiodarone таблети 200mg се додава следното заштитено име:

				AMIODARON табл.60 x 200mg	REPLEKFARM	60	228,00
--	--	--	--	---------------------------	------------	----	--------

Кај ATC кодот C03DA01 Spironolactone таблети 25mg се додава следното заштитено име:

				SPIRONOLAKTON табл. 30 x 25mg	GALENKA	30	65,00
--	--	--	--	----------------------------------	---------	----	-------

Кај ATC кодот C07AB03 Atenolol таблети 100mg се додава следното заштитено име:

				ATENOLOL табл.15 x 100mg	REPLEKFARM	15	26,00
--	--	--	--	-----------------------------	------------	----	-------

Кај ATC кодот C07AG02 - Carvedilol таблети 6,25 mg се додава следното заштитено име:

				CARVEDILOL ALVOGEN табл.30 x6,25mg	LABORMED PHARMA	30	78,00
--	--	--	--	--	--------------------	----	-------

Кај ATC кодот C07AG02 - Carvedilol таблети 12,5 mg се додава следното заштитено име:

				CARVEDILOL ALVOGEN табл.30 x12,5mg	LABORMED PHARMA	30	104,00
--	--	--	--	--	--------------------	----	--------

Кај ATC кодот C07AG02 - Carvedilol таблети 25 mg се додава следното заштитено име:

				CARVEDILOL ALVOGEN табл.30 x25mg	LABORMED PHARMA	30	142,00
--	--	--	--	--	--------------------	----	--------

Кај ATC кодот C08CA01 - Amlodipine таблети 5 mg се додава следното заштитено име:

				AMLODIPIN табл.30 x 5mg	JAKA 80	30	28,00
--	--	--	--	----------------------------	---------	----	-------

Кај ATC кодот C08CA01 - Amlodipine таблети 10 mg се додава следното заштитено име:

				AMLODIPIN табл.30 x 10mg	JAKA 80	30	39,00
--	--	--	--	-----------------------------	---------	----	-------

Кај ATC кодот C08CA05-Nifedipine таблети со продолжено ослободување/таблети со модифицирано ослободување 20mg се додава следното заштитено име:

				NIFEDIPIN RETARD филм обл.табл.со продолжено ослободување 30 x 20mg	REPLEKFARM	30	14,00
--	--	--	--	---	------------	----	-------

Кај ATC кодот C08DA01 -Verapamil таблети 80mg се додава следното заштитено име:

				VERAPAMIL обл.табл. 30 x 80mg	REPLEKFARM	30	31,00
--	--	--	--	-------------------------------------	------------	----	-------

Кај ATC кодот C09AA03 -Lisinopril таблети 5mg се додава следното заштитено име:

				LISINOPRIL KRKA табл. 20 x 5mg	KRKA	20	16,00
				LIZINOPRIL табл.30 x 5 mg	REPLEKFARM	30	24,00

Кај ATC кодот C09AA03 - Lisinopril таблети 10mg се додава следното заштитено име:

				LISINOPRIL KRKA табл. 20 x 10mg	KRKA	20	17,00
				LIZINOPRIL табл.30 x 10 mg	REPLEKFARM	30	25,00

Кај АТС кодот C09AA03 - Lisinopril таблети 20mg се додава следното заштитено име:

				LISINOPRIL KRKA табл. 20 x 20mg	KRKA	20	18,00
				LIZINOPRIL табл.30 x 20 mg	REPLEKFARM	30	27,00

Кај АТС кодот C10AA07 -Rosuvastatin таблети 5mg се додава следното заштитено име:

				COUPET филм обл.табл. 30 x 5mg	LEK	30	97,00
				COLNAR-SANOVEL филм обл.табл. 28 x 5mg	SANOVEL ILAC	28	90,00

Кај АТС кодот C10AA07 -Rosuvastatin таблети 10mg се додава следното заштитено име:

				COUPET филм обл.табл. 30 x 10mg	LEK	30	137,00
				COLNAR-SANOVEL филм обл.табл. 28 x 10mg	SANOVEL ILAC	28	128,00

Кај АТС кодот C10AA07 -Rosuvastatin таблети 20mg се додава следното заштитено име:

				COUPET филм обл.табл. 30 x 20mg	LEK	30	268,00
				COLNAR-SANOVEL филм обл.табл. 28 x 20mg	SANOVEL ILAC	28	250,00

Кај АТС кодот C10AA07 -Rosuvastatin таблети 40mg се додава следното заштитено име:

				COUPET филм обл.табл. 30 x 40mg	LEK	30	536,00
				COLNAR-SANOVEL филм обл.табл. 28 x 40mg	SANOVEL ILAC	28	500,00

Кај АТС кодот D07AC01 Betamethasone крема 0,5mg/g се додава следното заштитено име:

				БЕТАМЕТАЗОН Крема 0,5mg/g (15g)	REPLEKFARM	1	24,00
--	--	--	--	------------------------------------	------------	---	-------

Кај АТС кодот D07AC01 Betamethasone маст 0,5mg/g се додава следното заштитено име:

				БЕТАМЕТАЗОН Маст 0,5mg/g (15g)	REPLEKFARM	1	24,00
--	--	--	--	-----------------------------------	------------	---	-------

Кај АТС кодот G04CA02 -Tamsulosin таблети со продолжено ослободување/капсули со продолжено ослободување/капсули со модифицирано ослободување 400mcg се додава следното заштитено име:

				TAMPROST табл.со прод.ослоб. 30 x 400mcg	LEK	30	321,00
--	--	--	--	--	-----	----	--------

Кај АТС кодот G04CB02 - Dutasteride капсули 0,5mg се додава следното заштитено име:

				DUSTER капс. 30 x 0,5mg	PLIVA	30	321,00
				UNAPROST капс. 30 x 0,5mg	GALENIUM HEALTH/CYN DEA PHARMA	30	321,00

Кај АТС кодот H02AB04 - Methylprednisolone таблети 4mg се додава следното заштитено име:

				PREDNOL табл. 20 x 4mg	MUSTAFA NEVZAT ILAC	20	76,00
--	--	--	--	------------------------	---------------------	----	-------

Кај АТС кодот J01CR02 - Amoxicillin +clavulanic acid суспензија (400+57)mg/5ml се додава следното заштитено име:

				AMOKLAVIN BID FORTE сусп.(400+57)mg/5 ml (70ml)	DEVA HOLDING	1	77,00
--	--	--	--	---	--------------	---	-------

Кај АТС кодот J01FA10 Azithromycin таблети/капсули 250mg се додава следното заштитено име:

				AZIBIOT филм обл.табл. 6 x 250mg	KRKA	6	153,00
--	--	--	--	----------------------------------	------	---	--------

Кај АТС кодот J01MA02 - Ciprofloxacin таблети 250mg се додава следното заштитено име:

				RECIPROKS филм обл.табл.10 x 250mg	REPLEKFARM	10	26,00
--	--	--	--	------------------------------------	------------	----	-------

Кај АТС кодот J01MA02 - Ciprofloxacin таблети 500mg се додава следното заштитено име:

				RECIPROKS филм обл.табл.10 x 500mg	REPLEKFARM	10	48,00
--	--	--	--	------------------------------------	------------	----	-------

Кај АТС кодот M01AB05 - Diclofenac таблети 50mg се додава следното заштитено име:

				DIKLOFENAK FORTE филм обл.табл. 30 x 50mg	REPLEKFARM	30	25,00
--	--	--	--	---	------------	----	-------

Кај АТС кодот M01AB05 - Diclofenac таблети со продолжено ослободување/капсули со продолжено ослободување/таблети со модифицирано ослободување 100mg се додава следното заштитено име:

				DIKLOFENAK RETARD филм обл.табл. со продолжено осл. 20 x 100mg	REPLEKFARM	20	27,00
--	--	--	--	--	------------	----	-------

Кај АТС кодот M01AE01- Ibuprofen сируп 100mg/5ml се додава следното заштитено име:

				AKTIFEN KIDS сируп 100mg/5ml(100ml)	REPLEKFARM	1	53,00
--	--	--	--	-------------------------------------	------------	---	-------

Кај АТС кодот M01AE03-Ketoprofen таблети/капсули 100mg се додава следното заштитено име:

				KETOPROFEN FORTE филм обл.табл. 30 x 100mg	REPLEKFARM	30	69,00
--	--	--	--	--	------------	----	-------

Кај АТC кодот M01AE03-Ketoprofen таблети со продолжено ослободување 150mg се додава следното заштитено име:

				KETOPROFEN RETARD табл. со продолжено осл. 30 x 150mg	REPLEKFARM	30	103,00
--	--	--	--	---	------------	----	--------

Кај АТC кодот N03AX14 Levetiracetam таблети 250mg се додаваат следното заштитени име:

				QUETRA филм обл.табл.60x250mg	REMEDICA	60	279,00
--	--	--	--	----------------------------------	----------	----	--------

Кај АТC кодот N03AX14 Levetiracetam таблети 500mg се додаваат следното заштитени име:

				QUETRA филм обл.табл.60x500mg	REMEDICA	60	558,00
--	--	--	--	----------------------------------	----------	----	--------

Кај АТC кодот N03AX14 Levetiracetam таблети 750mg се додаваат следното заштитени име:

				QUETRA филм обл.табл.60x750mg	REMEDICA	60	836,00
--	--	--	--	----------------------------------	----------	----	--------

Кај АТC кодот N03AX14 Levetiracetam таблети 1000mg се додаваат следното заштитени име:

				QUETRA филм обл.табл. 60x1000mg	REMEDICA	60	1.115,00
--	--	--	--	---------------------------------------	----------	----	----------

Кај АТC кодот N04AA02- Biperiden таблети 2mg се додава следното заштитено име:

				BIPERIDEN табл. 60 x 2mg	REPLEKFARM	60	173,00
--	--	--	--	-----------------------------	------------	----	--------

Кај АТC кодот N05BA01 - Diazepam таблети 10mg се додава следното заштитено име:

				DIAZEPAM табл.30 x 10mg	REPLEKFARM	30	48,00
--	--	--	--	----------------------------	------------	----	-------

Кај АТC кодот N06AB06- Sertraline таблети 10mg се додава следното заштитено име:

				MISOL филм обл.табл.28x50mg	NOBEL ILAC	28	122,00
--	--	--	--	--------------------------------	------------	----	--------

Кај АТC кодот R06AE07 - Cetirizine таблети 10mg се додава следното заштитено име:

				ALERZIN филм обл.табл. 10 x 10mg	REPLEKFARM	10	40,00
--	--	--	--	-------------------------------------	------------	----	-------

Кај АТC кодот R06AX13 - Loratadine таблети 10mg се додава следното заштитено име:

				LORATADIN S ALKALOID табл. 10 x 10mg	ALKALOID	10	19,00
				LORATA табл. 10 x 10mg	REPLEKFARM	10	19,00

Кај АТC кодот R06AX13 - Loratadine суспензија 5mg/5ml се додава следното заштитено име:

				LORATA сир. 5mg/5ml(100ml)	REPLEKFARM	1	47,00
--	--	--	--	-------------------------------	------------	---	-------

Кај АТC кодот A11GA01 Ascorbic acid (Vit.C) инјекции 500mg се додава следното заштитено име:

				VITAMIN C инјекции 500mg/5ml (5ml)	GALENKA	25	284,00
--	--	--	--	---------------------------------------	---------	----	--------

Кај АТС кодот B02BD08 Eptacog alfa (activated) Коагулационен фактор VIIa инјекции 1mg(50KIE) се додава следното заштитено име:

				NOVOSEVEN инјекции 1mg(50KIE) (3ml)+адаптер	NOVO NORDISC	1	34.190,00
--	--	--	--	---	-----------------	---	-----------

Кај АТС кодот B02BD08 Eptacog alfa (activated) Коагулационен фактор VIIa инјекции 1mg(50KIE) се додава следното заштитено име:

				NOVOSEVEN инјекции 2mg(100KIE) 3ml)+адаптер	NOVO NORDISC	1	68.379,00
--	--	--	--	--	-----------------	---	-----------

Кај АТС кодот B03AC02 Saccharated iron oxide инјекции 100mg се додава следното заштитено име:

				ALVOFER инјекции 100mg/5ml (5ml)	COOPER S.A Pharmaceutical s	5	1.540,00
--	--	--	--	-------------------------------------	-----------------------------------	---	----------

Кај АТС кодот G03BA03 Testosterone инјекции 250mg се додава следното заштитено име:

				TESTOSTERON DEPO инјекции 250mg/ml (1ml)	GALENKA	10	474,00
--	--	--	--	--	---------	----	--------

Кај АТС кодот H02AB02 Dexamethasone инјекции 4 mg се додава следното заштитено име:

				DEXASON инјекции 4mg/ml	GALENKA	50	462,00
--	--	--	--	----------------------------	---------	----	--------

Кај АТС кодот J01DH02 Meropenem инјекции 500 mg се додава следното заштитено име:

				MEROPENEM ANFARM инјекции 500mg	ANFARM	10	2.544,00
--	--	--	--	---------------------------------------	--------	----	----------

Кај АТС кодот J01DH02 Meropenem инјекции 1 g се додава следното заштитено име:

				MEROPENEM ANFARM инјекции 1g	ANFARM	10	5.552,00
--	--	--	--	---------------------------------	--------	----	----------

Кај АТС кодот J01DH51 - Imipenem + cilastatin инјекции (500+500)mg се додава следното заштитено име:

				NIMEDINE инјекции (500+500)mg	ANFARM	10	2.352,00
--	--	--	--	----------------------------------	--------	----	----------

Кај АТС кодот J01XB01 - Colistin инјекции 1.000.000 IU се додаваат следните заштитени имиња:

				COLISTIN ALVOGEN инјекции 1.000.000 IU	XELLIA Pharmaceutical s	1	372,00
				COLISTIN ALVOGEN инјекции 1.000.000 IU	XELLIA Pharmaceutical s	10	3.720,00

Кај АТС кодот L01BC05 - Gemcitabine инјекции 2 g се додава следното заштитено име:

				GEMCITABIN ACCORD инјекции 2g	ACCORD	1	6.471,00
--	--	--	--	----------------------------------	--------	---	----------

Кај АТС кодот L01BC06 - Capecitabine таблети 150 mg се додаваат следните заштитени имиња:

				CAPECITABINE ACCORD филм обл. табл. 60 x 150mg	ACCORD	60	1.173,00
				CAPECITABINE ACTAVIS филм обл. табл. 60 x 150mg	ACTAVIS	60	1.173,00
				KAPETRAL филм обл. табл. 60 x 150mg	REMEDICA	60	1.173,00

Кај АТС кодот L01BC06 - Capecitabine таблети 500 mg се додаваат следните заштитени имиња:

				CAPECITABINE ACCORD филм обл. табл. 120 x 500mg	ACCORD	120	7.254,00
				CAPECITABINE ACTAVIS филм обл. табл. 120 x 500mg	ACTAVIS	120	7.254,00
				KAPETRAL филм обл. табл. 120 x 500mg	REMEDICA	120	7.254,00

Кај АТС кодот L01XA02 - Carboplatin инјекции 150 mg се додава следното заштитено име:

				CARBOPLATIN инјекции 150mg/15ml	SINDAN	1	1.050,00
--	--	--	--	---------------------------------------	--------	---	----------

Кај АТС кодот L01XE01 - Imatinib таблети 100mg се додава следното заштитено име:

				PLIVATINIB филм обл. табл. 60 x 100mg	PLIVA	60	24.387,00
--	--	--	--	--	-------	----	-----------

Кај АТС кодот L02AE04 - Triptorelin инјекции 0,1 mg се додава следното заштитено име:

				TRIPTOFEM инјекции 0,1mg (1ml)	ALFA Wassermann	6	2.080,00
--	--	--	--	-----------------------------------	--------------------	---	----------

Кај АТС кодот L02BG04 - Letrozole таблети 2,5mg се додава следното заштитено име:

				LETRASAN филм обл. табл. 30x2,5mg	DEVA HOLDING	30	1.146,00
--	--	--	--	--------------------------------------	--------------	----	----------

Кај АТС кодот N01AB08 Sevoflurane пареа за раствор за инхалирање 250ml се додава следното заштитено име:

				SEVOFLURANE BAXTER пареа за раствор за инхалирање (250ml)	BAXTER	6	34.673,00
--	--	--	--	--	--------	---	-----------

Кај АТС кодот M01AE01 – Ibuprofen таблети 400mg, во колоната 6, производителот „GALENIKA“ се заменува со „FAMAR S.A“.

Кај АТС кодот M01AE01 – Ibuprofen сируп 100mg/5ml, во колоната 6, производителот „GALENIKA“ се заменува со „ABBVIE“

Кај АТС кодот J01CE10 – Benzathine phenoxymethylpenicillin таблети 1.5MIU , во колоната 6, производителот „KRKA“ се заменува со „SANDOZ“.

Кај АТС кодот J01CE10 – Benzathine phenoxymethylpenicillin таблети 1 MIU , во колоната 6, производителот „KRKA“ се заменува со „SANDOZ“.

Кај АТС кодот J01CE10 – Benzathine phenoxymethylpenicillin сируп 750.000IU/5ml, во колоната 6, производителот „KRKA“ се заменува со „SANDOZ“.

Кај АТС кодот S01ED01 – Timolol капки за очи 5mg/ml, во колоната 6, производителот „SEPTIMA“ се заменува со „UNIMED PHARMA“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02–7232/1
11 мај 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016106